



Земјоделски факултет Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

го објавува ВТОРОТО СООПШТЕНИЕ за учество на II МЕЃУНАРОДНО НАУЧНО-СТРУЧНО СОВЕТУВАЊЕ АГРО-НАУКА И ПРАКСА (АНП 2019)

**12 април 2019
Штип, Република Македонија**

Во изминатите еднаест години образовните, научно-истражувачките и апликативните активности на Земјоделскиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ од Штип, дадоа голем придонес за развој на земјоделскиот сектор во Република Македонија и поширокиот регион.

Земјоделскиот факултет го организира II Меѓународно научно-стручно советување Агро-наука и пракса (АНП 2019), давајќи им можност на учесниците да презентираат и дискутираат оригинални научни и практични резултати во различни полиња на земјоделството.

II Меѓународно научно-стручно советување Агро-наука и пракса (АНП 2019) е организирано со намера да ги обедини сите релевантни фактори од земјоделскиот сектор за споделување на нивното знаење, искуство и проблеми. Една од главните цели е да се направи мост и да се овозможи силна комуникација помеѓу научно-истражувачката и практичната работа во земјоделскиот сектор, како во нашата земјата, така и пошироко, со што ќе се добие меѓународна димензија.

Главна цел на Советувањето е да се поврзат и промовираат научните достигнувања и практичните знаења во дадените тематски области.

**Со голема чест и задоволство Ве покануваме активно да учествувате во
Советувањето.**



СЕКЦИИ НА СОВЕТУВАЊЕТО

Агроекономија
Растителна биотехнологија
Растително производство
Заштита на растенијата
Контрола на квалитет и безбедност на храна
Наука за земјиштето и хидрологија
Лозарство, енологија и овоштарство

НАУЧЕН И УРЕДУВАЧКИ ОДБОР

- | | |
|---|--|
| 1. проф. д-р Ацо Кузелов, Македонија | 11. д-р Марјан Бубола, Хрватска |
| 2. д-р Данијела Раичевиќ, Црна Гора | 12. проф. д-р Марина Мардар, Украина |
| 3. проф. д-р Драган Шкорик, Србија | 13. проф. д-р Рубин Гулабоски,
Македонија |
| 4. проф. д-р Драгомир Влчев, Бугарија | 14. д-р Сања Радека, Хрватска |
| 5. проф. д-р Хатиче Ѓулен, Турција | 15. проф. д-р Саша Митрев, Македонија |
| 6. д-р Јовица Васин, Србија | 16. проф. д-р Шу Вei, Кина |
| 7. проф. д-р Кирил Бахчеваџиев,
Португалија | 17. проф. д-р Величка Николова Родева,
Бугарија |
| 8. д-р Клемен Лисјак, Словенија | 18. проф. д-р Виолета Димовска,
Македонија |
| 9. проф. д-р Лилјана Колева Гудева,
Македонија | 19. проф. д-р Волфрам Шнекел, Германија |
| 10. проф. д-р Љупчо Михајлов,
Македонија | |

ОРГАНИЗАЦИСКИ ОДБОР

- | | |
|---|---|
| 1. проф. д-р Љупчо Михајлов,
(Претседател) | 10. доц. д-р Биљана Балабанова |
| 2. проф. д-р Ацо Кузелов | 11. доц. д-р Билјана Ковачевиќ |
| 3. проф. д-р Драгица Спасова | 12. доц. д-р Емилија Арсов |
| 4. проф. д-р Душан Спасов | 13. доц. д-р Фиданка Илиева |
| 5. проф. д-р Лилјана Колева Гудева | 14. доц. д-р Наталија Маркова Руждиќ |
| 6. проф. д-р Верица Илиева | 15. дипл. правник Елизабета Давитковска
Барбареева |
| 7. проф. д-р Виолета Димовска | |
| 8. проф. д-р Фиданка Трајкова | |
| 9. проф. д-р Мите Илиевски | |



РЕГИСТРАЦИЈА

Ве молиме регистрирајте се на agriscience-practice@ugd.edu.mk со испраќање на Формуларот за регистрација и апстракт.

ВАЖНИ ДАТУМИ

НАСТАН	ДАТУМ
Прво соопштение и повик за апстракти	декември, 2018
Краен рок за поднесување на апстракти	05.03.2019
Известување за прифаќање на апстракт	10.03.2019
Краен рок за поднесување на трудови	01.05.2019
Регистрација на учесници	во тек
Одржување на Советувањето	12.04.2019
Публикација на трудови	јуни, 2019

КОТИЗАЦИЈА ЗА УЧЕСТВО

Категорија на учесник	Домашен учесник	Странски учесник
Учесници од академија и бизнис сектор	2.450 MKD	45 €
Студенти на прв циклус студии	500 MKD	10 €
Студенти на втор и трет циклус студии	1.200 MKD	20 €

Со една котизација се покриваат најмногу два рецензирани и прифатени трудови за едно лице како прв автор и истите можат да бидат објавени во меѓународното научно списание Journal of Agriculture and Plant Sciences (JAPS - <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA>).

НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Домашно плаќање:

Назив и седиште на примачот: **трезорска сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип**

Банка: **НРБМ**

Трансакциона сметка: **100000000063095**

Сметка на корисник: **1600160330 788 22**

Претходна шифра и програма: **723113 44**

Цел на дознака: **котизација за II Советување „Агро-наука и пракса“**

Плаќањето треба да се направи во денари по среден курс на евро на банката на денот на плаќањето.

Ве молиме пратете скениран документ од платената котизација на официјалната е-адреса: agriscience-practice@ugd.edu.mk.



ИЗДАВАЊЕ НА ТРУДОВИ

Сите поднесени апстракти ќе бидат прегледани од Научниот и уредувачкиот одбор и објавени во Книга на апстракти од Советувањето.

Презентираните трудови што ќе бидат селектирани и одобрени од Научниот и уредувачкиот одбор, ќе бидат објавени во меѓународното списание Journal of Agriculture and Plant Sciences (во јуни 2019) (JAPS - <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA>), кое е рецензирано списание, уредувано од меѓународен Уредувачки одбор. Англискиот јазик е официјален јазик на JAPS.

Поканети предавачи и панел дискусанти

Ни претставува особено задоволство да го најавиме учеството на поканети предавачи и панел дискусанти на тековни и важни теми во земјоделството:

- ❖ Проф. д-р Стефан Драгоев, Универзитет за прехранбени технологии, Технолошки факултет, Пловдив, Бугарија
- ❖ Проф. д-р Аника Микелсон, НАМК Универзитет за применети науки, Финска
- ❖ Проф. д-р Дарина В'лчева, Селскостопанска академија, Институт по земјоделие, Карнобат, Бугарија
- ❖ Претставници од Фондот за иновации и технолошки развој - Скопје

МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ И СМЕСТУВАЊЕ

Советувањето ќе се одржи во Свечената сала на Земјоделски факултет, трети спрат, Кампус 2 во Штип.

Учесниците можат да резервираат сместување во хотелите што се во непосредна близина на местото на одржување на Советувањето.

Хотел „Изгрев“ – телефон: 032 394 918

Хотел „Ваго“ – телефон: 032 609 804

Хотел „Оаза“ – телефон: 032 394 899

Хотел „Канал 77“ – телефон: 032 613 777

Хотел „Урбаниста“ – телефон: 032 606 112, <http://urbanista.mk/>

ОФИЦИЈАЛЕН ЈАЗИК НА СОВЕТУВАЊЕТО

Официјални јазици на Советувањето се македонски и англиски јазик. Од авторите се бара да ги презентираат трудовите со Power Point презентација на англиски јазик.



ПРЕЛИМИНАРНА ПРОГРАМА НА СОВЕТУВАЊЕТО

Во продолжение можете да ја видите Прелиминарната програма за II Меѓународно научно-стручно советување Агро-наука и пракса (АНП 2019).

Деталната програма за АНП 2019 ќе биде објавена во Третото Соопштение и на web страната на Советувањето (<http://zf.ugd.edu.mk/index.php/mk/agronauka>).

<i>Ден</i>	<i>Време</i>	<i>Активност</i>
12.04.2019 (петок)	9 ⁰⁰ -10 ⁰⁰	Пристигнување и регистрација на учесниците
	10 ⁰⁰ -10 ³⁰	Отварање на Советувањето
	10 ³⁰ -12 ⁰⁰	Панел дискусија и пленарни предавања
	12 ⁰⁰ -12 ³⁰	Кафе пауза
	12 ³⁰ -14 ⁰⁰	Работни сесии
	14 ⁰⁰ -15 ⁰⁰	Коктел
	15 ⁰⁰ -17 ⁰⁰	Работни сесии
	17 ⁰⁰ -17 ³⁰	Затварање на Советувањето
	18 ⁰⁰	Заедничка вечера